



Happy
Easter

Вечниот град - РИМ

17.04 - 20.04.2020

Авион / 4 дена / 3 ноќевања



Рим, не бил изграден во еден ден – и ќе ви треба повеќе од еден ден да го доживеете овој безвременски град . Вистински колаж на плоштади, пазари на отворено и неверојатни историски локалитети. Скоро 3.000 години глобално влијателна уметност, архитектура и култура... Античките рушевини, Форумот и Колосеумот, ја прикажуваат моќта на поранешната Римска империја... Ватикан, седиштето на Римокатоличката црква, со базиликата на Свети Петар и музеите на Ватикан, во кои се сместени ремек-делата на Микеланџело... Фонтана Ди Треви и фрлена паричка за среќа... Шпанските скали...

17 април СКОПЈЕ - РИМ

Состанок на групата на аеродром Скопје во 11:00 часот. Лет за Рим во 13:00 часот. Слетување во Рим во 14.35 часот. Автобус за трансфер не пречекува на аеродромот Чампио... Панорамски разглед со автобус и локален водич (траење 2 часа): Св. Јован Латерански, Porta Maçore, Аурелијански сидини, Св Петар и Павле, Каракалини терми, кејот на Тибар, замокот Ст.Анџело, Св.Петар, Св.Павле надвор од сидини – фото стоп и посета на гробот на Св.Павле, плоштадот Дел Попопло Трансфер до хотел. Сместување. Вечерта, на атрактивна локација, може да украдете дел од културата на италијанците...пица, паста, вино, кафе, сладолед... Ноќевање.

18 април РИМ

Појадок. Полудневен факултативен излет - Анчки Рим - со влез во Римскиот форум и Колосеум, со локален водич (траење околу 4 часа) - Римските форуми, Царскиот форум, Константинова Арка, Циркус Максимус, плоштадот Венеција, олтарот на Татковината, плоштадот Кампидољо.... Слободно попладне, или препорачуваме факултативна посета на паркот Тиволи со прекрасната Вила Д'Есте - е најубавиот пример и симбол на италијанската ренесанса, заштитена од УНЕСКО како Светско културно наследство. Вилата е позната по прекрасните фонтани кои се вистински уметнички дела. Враќање во хотел индивидуално. Ноќевање.

19 април РИМ

Појадок. Факултативно – организирана посета на Ватикан: Ватиканските музеи со восхитивачките колекции на слики, скулптури, стари мапи..., Систинска капела чиј свод е украсен од Микеланџело и најголемата Црква Св. Петар.... Пауза за ручек и кафе. Попладне, факултативно разглед на Барокен Рим, (траење околу 2 часа) - уживање во убавините на градот: Шпанските скали, познати како "дневна соба на градот", Фонтаната Ди Треви и легендата за фрлање паричка за повторно враќање во Рим, Пантеон, плоштадот Навона, Нептиновата фонтана, фонтаната на Четирите реки, фонтаната на Маврот ... Слободно време. Ноќевање.

20 април РИМ – СКОПЈЕ

Појадок. Слободно претпладне. Организиран трансфер до аеродромот Чампино (околу 12.00ч). Полетување за Скопје во 15:05 часот. Пристигнување во Скопје во 16.40 часот.

ЦЕНА за уплата до 15.02 379€ (23.500 мкд)

ЦЕНА НА АРАНЖМАНОТ 429€ (26.600 мкд)

Во цената на аранжманот е вклучено:

- Авионски превоз: Скопје – Рим - Скопје со Визер
- Кабинска тоба со димензии 40x30x20 до 8кг
- Трансфер аеродром – хотел - аеродром
- Сместување во хотел на база 3* ноќевања со појадок
- Организиран панорамски разглед на Рим
- Организација на аранжманот и придружник на патувањето

Во цената на аранжманот не е вклучено:

- Аеродромски такси 3.700 мкд
- Туристичка такса 4 евра на ден (се плаќа во агенција)
- Доплата за чекиран багаж - куфер до 10kg 1.800 мкд *(цената може да се промени како приближува летот)
- Влезници во музеите и културно историските споменици
- Карти за локален превоз (метро)
- Патничко – здравствено осигурување
- Доплата за еднокреветна соба 5.700 мкд

Факултативни излети:

- Ватикански музеј, Св.Петар, Сикстинска капела, - 60 евра
- Тиволи – 50 евра
- Барокен Рим - Рим 15 евра
- Антички Рим – 40 евра

Напомена:

- За реализација на аранжманот потребен е минимум од 25 патници.
- За реализација на факултативните излети потребен е минимум од 20 особи.
- За факултативните излети задолжително е да се изјасните во агенцијата при уплата на аранжманот како би се направиле навремени резервации.
- Пасошот треба да важи минимум 3 месеци од завршувањето на патувањето

Начини на плаќање:

- Цената на аранжманот се плаќа исклучиво во денари во агенција по курс 1€ = 62,00мкд. При резервација на аранжманот се уплатува 30% од износот на аранжманот како авансна уплата (важи и за цената во предпродажба). Остатокот од аранжманот се доплатува на 7дена пред поаѓање.

Општи напомени за патување:

- Т.А.Феријал Кашиков го задржува правото на, во случај на промена на цената на превозот, хотелот, недоволен број на пријавени патници и слично, да ја измени цената на аранжманот или пак да го откаже во целост аранжманот на 7 дена пред поаѓање.
- За време на разгледите на градовите наведени во програмата не се предвидени посети на внатрешноста на јавните згради, институции или културни споменици, освен ако тоа не е посебно нагласено во програмата.
- Организаторот на патувањето го задржува правото за промена на распоредот во програмата во случај на непредвидени објективни причини, како на пр: застој на граница, доцнење на летот, застој во сообраќајот, затвореност на некој од локалитетите предвиден за посета и сл.

Важат општите услови за патување на Т.А. Феријал Кашиков и СКТМ